

Плански документ	Програма за развој на Источниот плански регион - предлог
Доносител на планскиот документ	Министерство за локална самоуправа
Изработувач на планскиот документ	Центар за развој на Источниот плански регион
Инвеститор	ГТЗ – Друштвото за техничка соработка на Германија

Стратешки цели и приоритети дефинирани во планскиот документ:
<ol style="list-style-type: none"> 1. Економски развиен регион, пошироко препознаен како атрактивен за инвестирање <ol style="list-style-type: none"> 1.1. Искористување на расположливите ресурси и конкурентски предности за привлекување на инвеститори во регионот 1.2. Развој на претприемништвото и на малиот бизнис во регионот 1.3. Транспорт, комуникации и просторно планирање 1.4. Поттикнување на развојот на подрачјата со специфични развојни потреби 2. Современо и квалитетно образование, здравство и социјални дејности во регионот <ol style="list-style-type: none"> 2.1. Подобрување на просторните услови и опременоста на училиштата во регионот 2.2. Подобрување на условите во здравствените установи во регионот 2.3. Подобра социјална инклузија на сите ранливи категории население 3. Сочувана и унапредена животна средина <ol style="list-style-type: none"> 3.1. Регионално управување со комуналниот цврст отпад 3.2. Заштита на водните ресурси 3.3. Одржливо користење на енергијата 3.4. Климатски промени и заштита на биодиверзитетот 4. Создадени услови за организирано и поврзано искористување на капацитетите за земјоделски и рурален развој <ol style="list-style-type: none"> 4.1. Создавање на инфраструктурни и други поврзани услови за земјоделски и рурален развој на регионот 4.2. Подобрување на капацитетите во земјоделството и промоција на земјоделството и руралниот развој 5. Источниот регион е туристичка дестинација позната по разновидната понуда на селективните видови на туризам <ol style="list-style-type: none"> 5.1. Развој на селективни видови на туризам (планински, рурален, културен и спа туризам) 5.2. Зајакнување на институционалните и човечки капацитетите за развој во туристичкиот сектор

Причини за изработка на планскиот документ

Програмата за развој на Источниот плански регион 2015 - 2019 е среднорочен плански документ, изработен во согласност со ревидираната Стратегијата за регионален развој на Република Македонија 2009 - 2019. Со програмата се утврдуваат среднорочните цели на регионалниот развој, како и приоритетите и мерките со кои ќе се придонесе кон остварување на среднорочните цели. Програмата е подготвена согласно членовите од 12 до 14 од Законот за Рамномерен регионален развој. Методологијата која е користена за подготовка на програмата е согласно Правилникот за методологија за изработка на планските документи за регионален развој.